

Врз основа на член 13 став (1) од Законот за утврдување на цени на водните услуги („Службен весник на Република Македонија“ бр.7/16), член 7 став (1) од Правилникот за начинот и постапката за утврдување на тарифа за водна услуга и на регулаторна тарифа за водна услуга („Службен весник на Република Македонија“ бр.63/17), а постапувајќи по Барањето за утврдување на тарифа за собирање и одведување на урбани отпадни води со предлог тарифа за регулиран период 2022 - 2024 година, на ЈП КАМЕНА РЕКА Македонска Каменица, заведено во архивата на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија под УП1 08-92/21 од 1 јуни 2021 година, Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија на седницата одржана на 23 август 2021 година, донесе

РЕШЕНИЕ

за утврдување на тарифа за собирање и одведување на урбани отпадни води на ЈП КАМЕНА РЕКА Македонска Каменица за регулиран период 2022-2024 година

1. На ЈП КАМЕНА РЕКА Македонска Каменица се утврдува просечна тарифа за водната услуга собирање и одведување на урбани отпадни води и тоа:
 - за 2022 година во износ од 8,42 ден/м³;
 - за 2023 година во износ од 10,05 ден/м³;
 - за 2024 година во износ од 11,25 ден/м³.

2. Се утврдува опсег на висината на тарифата:
 - минималниот и максималниот опсег за 2022 година изнесува 6,94%;
 - минималниот и максималниот опсег за 2023 година изнесува 22,02%;
 - минималниот и максималниот опсег за 2024 година, изнесува 30,34%.

3. Се утврдува минималната и максималната просечна тарифа согласно минималниот и максималниот опсег од точка 2 на ова Решение:
 - за 2022 година:
 - минимална просечна тарифа 7,84 ден/м³;
 - максимална просечна тарифа 9,01 ден/м³;
 - за 2023 година:
 - минимална просечна тарифа 7,84 ден/м³;
 - максимална просечна тарифа 12,26 ден/м³;
 - за 2024 година:
 - минимална просечна тарифа 7,84 ден/м³;
 - максимална просечна тарифа 14,66 ден/м³.

4. Се задолжува давателот на водната услуга од точка 1 на ова решение да ги исполни условите од Планот за прилагодување на тарифи за водни услуги согласно кои се пресметува минималниот и максималниот опсег на висината на тарифата за водната услуга.
5. Утврдената тарифа за собирање и одведување на урбани отпадни води важи за регулиран период 2022-2024 година.
6. Решението влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“, а ќе се применува од 01.01.2022 година.

Образложение

ЈП КАМЕНА РЕКА Македонска Каменица, согласно Правилникот за начинот и постапката за утврдување на тарифа за водна услуга и на регулаторна тарифа за водна услуга (во понатамошниот текст: Правилник), Методологијата за определување на тарифите за водна услуга (во понатамошниот текст: Методологија) и Упатството за подготовка на барањето за утврдување на тарифа за водна услуга поднесоците и критериумите за оцена, до Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија (во понатамошниот текст: Регулаторна комисија за енергетика и водни услуги) поднесе Барање за утврдување на тарифа за собирање и одведување на урбани отпадни води со предлог тарифа за регулиран период 2022 – 2024 година, заведено во архивата на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги под УП1 бр.08-92/21 од 1.06.2021 година (во натамошниот текст: Барање).

Кон Барањето, а во согласност со Методологијата ЈП КАМЕНА РЕКА Македонска Каменица ја достави следната документација:

1. Прилог 1 - пополнет образец БТВУ;
2. Пропратно писмо со образложение на Барањето;
3. Прилог 2 - изјава за веродостојност на барањето и поднесените податоци и документација;
4. Прилог 3 - План за прилагодување на тарифите за водни услуги со предлог тарифи за водни услуги;
5. Податоци и извештаи од Бизнес план кои се задолжителни за утврдување на тарифите за водните услуги;
6. Прилог 4 - пополнета листа на главни индикатори за успешност и цели и листа на индикатори на успешност кои треба да ги исполни давателот на водната услуга;
7. Решение за основање во судскиот регистар на регистарскиот суд од Основен суд Штип од 18.02.2002 година, и Статут на давателот на водни услуги;
8. Тековна состојба издадена од Централниот регистар на Република Северна Македонија;
9. Финансиски извештаи и бруто биланси за три претходни години, со сите прилози во согласност со важечката законска регулатива во Република Северна Македонија.

Доставени податоци

ЈП КАМЕНА РЕКА Македонска Каменица во Барањето ги има презентирало следните податоци:

- Податоци за трошоците во базната 2020 година:

Опис	2020
Трошоци за материјали, енергија, резервни делови и ситен инвентар	298.609
Трошоци за тековно одржување, ремонт и услуги за одржување на основни средства	10.337
Трошоци за осигурување на основни средства	58
Бруто плати	656.624
Други услуги	36.655
Останати и вонредни трошоци	333.865
Даноци, придонеси и други давачки кои не зависат од резултатот	3.453
Вкупно оперативни трошоци	1.339.601
Остварена просечна пондерирани тарифа	7,54

- Податоци за регулираниот период :

Опис	Ед.мерка	2022	2023	2024
Оперативни трошоци	денари	1.881.895	1.929.784	1.980.640
Амортизација	денари	370.148	1.139.918	1.708.258
Средства за ликвидност	денари	0	0	0
Новонабавени средства и пуштени во употреба во текот на годината	денари	25.620.000	19.000.000	0
Принос на регулирани средства	денари	62442	54728	47399
Останати приходи остварени при вршење на водната улога	денари	0	0	0
РЕГУЛИРАН ПРИХОД (MAR)	денари	2.314.485	3.124.430	3.736.297
Количина	m ³	215.703	215.597	215.491
Просечна тарифа	ден/m ³	10,09	12,07	13,59
Минимална просечна тарифа	ден/m ³	9,45	9,64	9,85
Максимална просечна тарифа	ден/m ³	10,73	14,49	17,34

Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на 07.06.2021 година го објави барањето на веб страната на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги и во дневните весници „Нова Македонија“ и „Коха“.

По објавеното барање, во рокот утврден во Известувањето до Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги не беа доставени забелешки, мислења и предлози од заинтересираните правни и физички лица.

Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на 16 август 2021 година на својата веб страница го објави Предлог Решението за утврдување на тарифа за собирање и одведување на урбани отпадни води на ЈП КАМЕНА РЕКА Македонска Каменица, за регулиран период 2022-2024 година и ги повика сите заинтересирани страни да достават свои сугестии, забелешки и предлози.

По објавеното Предлог Решение, до Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги не беа доставени забелешки, мислења и предлози од заинтересираните правни и физички лица.

Согласно член 5 став (4) од Деловникот за работа на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги бр.01-898 од 30 март 2020 година, ако за одлучување по прашањата од став (3) точки 4), 5) и 6) од член 5 Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги утврди дека нема потреба

од одржување на подготвителна седница, ќе донесе решение актот за кој се одлучува да се донесе на седница без одржување на подготвителна седница.

Со оглед на тоа што по укинувањето на вонредната состојба во Република Северна Македонија сеуште постои пандемија од заразна болест, а во интерес на зачувување на здравјето на странките Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги со Решение бр.02-1554/2 од 23 август 2021 година, одлучи да се одржи седница за донесување на ова решение, без одржување на подготвителна седница.

Анализа од Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги

При анализа на доставените податоци во Барањето за утврдување на тарифа за собирање и одведување на урбани отпадни води со предлог тарифа за регулиран период 2022-2024 година, Регулаторната комисија за енергетика го утврди следното:

Опис	Ед.мерка	2022	2023	2024
Оперативни трошоци	денари	1.696.125	1.704.489	1.713.020
Амортизација	денари	370.148	1.139.918	1.708.258
Средства за ликвидност	денари	0	0	0
Новонабавени средства и пуштени во употреба во текот на годината	денари	25.620.000	19.000.000	
Принос на регулирани основни средства	денари	62.442	54.728	47.399
Останати приходи остварени при вршење на водната улога	денари	0	0	0
РЕГУЛИРАН ПРИХОД (MAR)	денари	2.128.715	2.899.134	3.468.677
Количина	m ³	236.269	236.427	236.585
Просечна тарифа	ден/m ³	8,42	10,05	11,25
Минимална просечна тарифа	ден/m ³	7,84	7,84	7,84
Максимална просечна тарифа	ден/m ³	9,01	12,26	14,66

По извршената анализа на трошоците од базната 2020 година и податоците од бизнис планот, Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги за регулираниот период 2022 – 2024 година ги утврди следните оперативни трошоци:

1. Трошоците за материјали, енергија, резервни делови и ситен инвентар се прифатени согласно Барањето и истите изнесуваат 362.765 денари за 2022 година, 370.021 денари за 2023 година и 377.421 денари за 2024 година;
2. Трошоците за тековно одржување, ремонт и услуги за одржување на основните средства се прифатени согласно Барањето и истите изнесуваат 17.049 денари за 2022 година, 17.390 денари за 2023 година и 17.738 денари за 2024 година;
3. Трошоците за осигурување на градежни објекти и опрема се прифатени согласно Барањето и истите изнесуваат 174 денари за 2022 година, 178 денари за 2023 година и 181 денари за 2024 година;
4. Трошоците за бруто плати се прифатени согласно податоците презентирани во Барањето за 2021 година и истите изнесуваат 940.608 денари, и се задржани на исто ниво за сите три години од регулираниот период;

5. Другите услуги се пресметани согласно податоците презентирани во Барањето за 2020 година и истите зголемени за стапка на инфлација утврдена од Народна Банка на Република Северна Македонија (2,2% за 2021 година и 2% за 2022 година). Вака пресметаните други услуги изнесуваат 38.210 денари за 2022 година, 38.974 денари за 2023 година и 39.754 денари за 2024 година;
6. Останатите и вонредните трошоци се пресметани согласно податоците презентирани во Барањето за 2020 година и истите се задржани на исто ниво за сите три години од регулираниот период во износ од 758.451 денари;
7. Даноците, придонесите и другите давачки кои не зависат од резултатот се пресметани согласно податоците презентирани во Барањето за 2020 година и истите се задржани на исто ниво за сите три години од регулираниот период во износ од 3.453 денари;

Амортизацијата на сопствените основни средства со кои се врши водната услуга изнесува 156.156 денари за 2022 година, 148.349 денари за 2023 година и 140.931 денари за 2024 година.

Амортизацијата на бесплатно добиените основни средства со кои се врши водната услуга изнесува 213.992 денари за 2022 година, 991.569 денари за 2023 година и 1.567.327 денари за 2024 година.

Приносот на регулираните основи средства за водната услуга собирање и одведување на урбани отпадни води за 2022 година изнесува 62.442 денари, за 2023 година 54.728 денари и за 2024 година 47.399 денари.

При утврдување на количината на одведена урбана отпадна вода за регулираниот период, Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги го примени принципот 1:1, односно ја изедначи просечната потрошувачка по лице за дејностите снабдување со вода за пиење или водоснабдување и собирање и одведување на урбани отпадни води за категоријата на потрошувачи домаќинства. Додека за останати корисници е прифатена количината на испорачана вода во 2019 година. Вкупната испорачана количина за 2022 година изнесува 236.269 m³, за 2023 година изнесува 236.427 m³ и за 2024 година изнесува 236.585 m³.

Согласно горенаведеното, Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги утврди просечната тарифа за водната услуга собирање и одведување на урбани отпадни води да изнесува 8,42 ден/m³ за 2022 година, 10,05 ден/m³ за 2023 година и 11,25 ден/m³ за 2024 година. Просечната тарифа за водната услуга собирање и одведување на урбани отпадни води е утврдена согласно предвидените количини кои ЈП КАМЕНА РЕКА Македонска Каменица ги испорачува при вршење на водната услуга снабдување со вода за пиење или водоснабдување, односно земен е еднаков сооднос на потрошувачката на вода за крајниот корисник за водните услуги кои ги обезбедува ЈП КАМЕНА РЕКА Македонска Каменица.

При утврдување на просечната тарифа за водната услуга собирање и одведување на урбани отпадни води, Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги имаше во предвид цената на водната услуга да не го надминува прагот на достапност, одреден на ниво од 3% од просекот на вкупниот приход по домаќинство во подрачјето во кое се обезбедува водната услуга. Цената на водната услуга ги вклучува тарифата за водната услуга, надоместоците поврзани со користење на водите утврдени со Законот за водите или со друг закон, како и даноците утврдени со закон.

Минималниот и максималниот дозволен опсег од утврдената вредност на просечната тарифа, кој ЈП КАМЕНА РЕКА Македонска Каменица ќе го примени при донесување на Одлуката за утврдување на тарифата за водната услуга собирање и одведување на урбани отпадни води изнесува 6,94% за 2022 година, 22,02% за 2023 година и 30,34% за 2024 година.

ЈП КАМЕНА РЕКА Македонска Каменица при донесување на Одлуката за утврдување на тарифата за водната услуга собирање и одведување на урбани отпадни води треба да има во предвид дека минималната просечна дозволена тарифа ги покрива оперативните трошоци на

давателот на водната услуга и амортизацијата на сопствените основни средства, додека пак максималната просечна дозволена тарифа ги покрива оперативните трошоци на давателот на водната услуга, амортизацијата на сопствените основни средства и амортизацијата на бесплатно добиените основни средства, како и приносот на регулираните основни средства.

Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги го задолжува ЈП КАМЕНА РЕКА Македонска Каменица да води одвоена сметководствена евиденција за секоја водна услуга одделно и за секоја друга дејност која ја врши а која не се смета за водна услуга, за времетраење на целиот регулиран период.

Решението на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги е конечно во управна постапка.

Имајќи го во предвид горенаведеното, Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги одлучи како во диспозитивот на ова Решение.

ПРАВНА ПОУКА: Против ова Решение, незадоволната страна има право да поднесе тужба пред Управен суд во рок од 30 дена од денот на приемот на решението, согласно член 13 став (15) од Законот за утврдување на цени на водните услуги („Службен весник на РМ“ бр.7/16).

УП1 бр. 08-92/21
23 август 2021 година
Скопје

Заменик Претседател на Регулаторна
комисија за енергетика и водни услуги на
Република Северна Македонија
Enver Elmazi